

ЗА ИМЕТО СИНОНИМ ЗА ИДЕНТИТЕТОТ - СЛУШНЕТЕ ГО И НЕЧУЈНИОТ ГЛАС НА НАРОДОТ!?

Тој е на исти фреквенции со гласот на европската културно-духовна елита, има совршена синхронизација и заглушувачка резонанца. Македонија: желбата да се биде во последно време пред Самитот на НАТО во Букурешт и денес по Самитот, многу се интензивирани (да не речеме ептен), преговорите со Грција за спорот со името(!?) со посредство на медијаторот Метју Нимиц, кои се почнати пред 12-13 години. Секојдневно сме "бомбардирани" со наплив на дебати и јавни размисли, колумни, ставови, анализи, предлози, на професори, академици, аналитичари, новинари, политичари и дипломати (поранешни и сегашни) и кој знае кој уште не, се разбира, само без нас обичните граѓани - народот, и затоа сме доведени во состојба на општа конфузија, гледајќи ја длабоката поделеност со спротивставени ставови за името, а никогаш и никаде го нема нашиот став, ставот на народот. Вие господа сте многу (5-10 отсто), со многу посебни и поединечни ставови, цели и интереси, а народот е еден (остатокот од 100 проценти) со само една цел - општиот, национален интерес. Еве го нашиот став: името е Македонија!!!

Анамнезата на грчката параноја за името Македонија почна со историскиот геноцид и егзодус, а произлегува од генезата на духовната културолошка историска вистина за Македонија и за Македонците и нивниот - нашиот идентитет. Ете, токму само тоа им пречи и од тоа се плашат Грците. Зошто? Ова прашање со одговор, во име на македонскиот народ, сакав да му го поставам на францускиот амбасадор во една телевизиска емисија, но и таму гласот на народот е нечуен, (но, не успеав) во изворна интерпретација и формулација на француски историчари и публицисти:

Прашањето со одговор без превод е дадено, бидејќи беше наменето за францускиот амбасадор во Македонија.

Имаше уште едно прашање за амбасадорот: дали ја видел постојаната изложба во приземјето на пирамидалниот дел на "Лувр" и релјефот на Alexandre le grand conguerant de Grece, се разбира, ако можел да даде одговор со негов коментар.

Ке ја искористам оваа прилика прашањето со одговорот на француски јазик да ги упатам и до господата Бернар Кушнер и Никола Саркози. Кушнер експлицитно ја поддржа својата грчка колешка Дора Бакојани во нејзиниот став за името, а Саркози, потпирајќи се на податокот од грчката книга за неговиот дедо, еврејски трговец од Солун од пред цел еден век, се определи целосно на грчката страна по прашањето за името (!?). И двајцата би ги замолиле да го слушнат гласот на народот и на француските публицисти и историчари, па во тој контекст да ги поврзат своите ставови со принципите на меѓународното право и стандардите на Алијансата.

POURQUOI LA GRÈCE A PEUR DE LA MACÉDOINE

par
Christophe Chiclet

"Les Macédoniens n'étaient nullement des Grecs. Ils ne l'étaient ni par la race, ni par les mœurs, ni par les tendances. Leur gouvernement n'avait rien d'hellénique. Leur histoire était analogue à celle des populations illyriennes, thraces, péoniennes, qui les avoisinaient, mais pas à celle des cités helléniques". écrivait Arthur de Gobineau dans son *Histoire des Perses* publiée en 1870. Ce raccourci sujet à caution a, aujourd'hui, le don de mettre la grande majorité des Grecs dans une colère noire. En effet, depuis décembre 1991, la Grèce et la République de Macédoine ont un lourd contentieux qui a conduit Athènes devant la Cour européenne de justice de Luxembourg en 1994-95.

Le 14 avril 1994, la Commission de Bruxelles a attaqué la Grèce en justice pour violation des articles 224 et 225 du traité de Maastricht qui stipulent qu'un pays de l'Union ne peut pas, sans consultation préalable des Douze, fermer ses frontières avec un pays tiers... Cela ne peut être justifié qu'en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre.

А, за нашите политичари, експерти, новинари ова е преводот:

ЗОШТО ГРЦИЈА СЕ ПЛАШИ ОД МАКЕДОНИЈА

Од Кристоф Шикле

"Македонците никако не биле Грци. Тие тоа не биле ниту по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини. Нивните владетели немале ништо хеленско. Нивната историја била слична со онаа на илирското, трачкото и пеонското население, со кои се граничеле, но не со историјата на хеленските градови", пишуваше Артур д Гобино (Arthur de Gobineau) во својата книга "Историја на Персијците", објавена во 1870 година. Оваа неистражена тема е причината која многу ги лути поголемиот број Грци. Всушност, од декември 1991 година, Грција и Република Македонија имаат сериозен спор, кој ја доведе Атина пред Европскиот суд за правда во Луксембург во 1994-95 година.

На 14 април 1994 година Комисијата од Брисел ја обвини Грција за кршење на членовите 224 и 225 од Договорот од Мастрихт, во кои е наведено дека земја на Унијата не може, без претходна консултација со Дванаесеттемина, да ги затвори своите граници со трета земја... Таквиот потег може да биде оправдан само во случај на тешки внатрешни немири кои го нарушуваат јавниот ред и мир, во случај на

војна или силни меѓународни тензии, кои претставуваат закана од војна.

Овој сублимат за потеклото на стравот на Грците од Македонија, виден низ призмата на француски историчари и публицисти на француски и на македонски јазик, во еден поширок интегрален текст под наслов "Видувања поткрепени со историски факти", "Фалсификаторот треба да се иритира кога се зборува за минатото...", беше објавен во "Македонско сонце" (656) на 26.1. 2007 година!

Мене не ме чуди тоа што до денес тој текст останува незабележан од политичката елита, од експертите од сите области на јавниот живот, од новинарите и кој уште не, кои како одбрани гости секојдневно, повеќе пати, дебатираат во медиумите (се разбира, без никакво влијание на и од обичните луѓе), со свои ставови, како на грамофонска плоча повторувани, излитени ставови за некаков неминовен компромис за името (!?), како предуслов за прием во НАТО, пред и по Самитот во Букурешт. Со тоа се потврдува практиката која се (спроведува) применува 17-18 години, дека во нашето општество, обичниот човек транзициски е дибидус маргинализиран и никој за ништо не го есапи, а му се сервира дека ако нема компромис, некаква алтернатива, со "не-разбирлива фаталност што зборува"(!?) (Кафка).

Но, зачудува, загрижува и фрапира фактот дека насловот на книгата "La republique de Macedoine", Nouvelle venue dans le concert europeen, editions L'harmattan, 1998 година и предговорот

"МАКЕДОНИЈА: Желбата да се биде" од Кристоф Шикле (Christoph Chiclet) и Бернар Лори (Bernard Lory), многу импресивен и индикативен за појавата на Македонија на европската сцена, која стана независна држава од есента 1991 г. со желбата да се биде "во концертот европски" ("во усогласувањата, (слогодудавањата) европски"), кај никого од одговорните, како и кај сите други медиумски ѕвезди кои дефилираат на македонската сцена и дебатираат со едно монструозно перење мозоци, не допрел овој ласерски истрел на Шикле и Лори за Македонија!

Доколку во Берлин (1878), во Букурешт (1913) и во Версај (1919) "За Македонците работи", за судбината на Македонија и на Македонците, расправаа и ѝ ја скроија судбината на Македонија токму Европа и соседите, без нас Македонците, и ако при тоа на Македонија и на Македонците им се нанесени најголемите и најсуровите историски неправди за идентитетот и интегритетот ("Македонците за своите правдини, се бореа, се борат и ќе се борат..."), ситуацијата во Брисел во 1994 година е фундаментално изменета. Македонија е присутна како кандидат претендент за приклучување во евроатлантските структури. Затоа ние обичните луѓе, Македонци, го поставуваме, го упатуваме прашањето на нашите избрани претставници: каде сте, и каде бевте на 14 април 1994 година, кога Комисијата од Брисел ја обвини Грција за кршење на членовите 224 и 225 од До-

говорот од Мастрихт. "Шчо напрајте"? Нишчо! "Шчо требаше да напрајте"? Ние, народот ќе ви каже!

Гласот на народот во придружба на европската духовна и културна елита

Нашите евро-НАТО претставници, амбасадори, по 12 години транзиција ги согледаа и ги сфатија реалните состојби на македонската држава во приближувањето кон евроатлантските структури, па оценија дека на македонската јавност ѝ е потребна едукација во таа насока(!?)

Така, на МТВ, пред пет шест години, во неколку продолженија, беше емитувана програма: Евро-НАТО азбука или буквар. Во врска со тоа, како коментар, еве го реагирањето на едно првоодделенче, дете со завршено прво одделение:

"Сакам да бидам НАТО или ЕУ амбасадор! Таму повеќе години ја учат азбуката, а овде по една година ни ја дадоа читанката".

Всушност, нашиот народ - обичните луѓе одамна ја имаат читанката в раце, па се прашуваа за кого е наменет овој евро НАТО буквар, односно азбука.

Денес е сосема јасно: тоа било наменето за сите наши политичари, амбасадори, експерти итн. кои што сè уште не преминале на читанка, и се разбира, не дошле и до "читанката" на Шикле и Лори, кои напишале "нешто"(!?) за Македонија (!?).

Затоа господо водачи, владетели и мислителите на оваа држава, земете ја и прочитајте ја "читанката", која ви ја нуди народот. И уште нешто ќе "прочитате".

"Мудроста и моќта на владетелот зависи од бројот и од доблеста на оние кои го опкружуваат". (Тацит)

Оваа теза на Тацит е прифатена, потврдена и верификувана низ практиката во секоја нормална држава.

Нашите владетели кои пермутираат во власта 17-18 години ја прифаќаат само моќта, основна и единствена мотивација за освојување и поседување на власта, а таа зависи само од бројот на истомислениците со кои се опкружени. Мудроста им е препуштена на сите(!?) Затоа имаме многу странски и уште повеќе домашни мудреци. Во оваа пригода ќе спомнеме само две нивни стилизирани мудрости: предлогот Republic of Macedonia (Скопје), "Македонија не смее да ја пропушти оваа шанса (!?) Сега или никогаш, Македонија и Грција треба да отворат европска страница"!? или "Грчкото одбивање ѝ дава шанса на Македонија"... Каква е таа шанса? Какво е тоа наследување на грчкиот трик и втората мудрост: "привремената (ирационална) референца ПЈРМ (БЈРМ) FYROM, да ја смениме со било која друга постојана референца, со и во заграда, Скопје....

"А каде е доблеста? Никој случајно не станал добар. Доблестите треба да се учат". (Сенека)

Македонскиот народ во својот генетски код, од памтивек ја има мудроста. И за разлика од денешните експонирани,

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: SON поним Толкувањето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот

домашни и белосветски "мудреци", Македонецот постојано, во континуитет ја учи и ја надградува доблеста и затоа денес им ја нуди својата "читанка", која сублимира многу други читанки, а особено читанката на Шикле и Лори! Треба само да се прочита (!?)

Последната гарнитура на власта прв пат (!?) покажа знаци на приближување кон народот. Покажа - има сознание дека ѝ е потребна мудрост. А таа оди заедно и со доблеста која во изобилство ја поседува македонскиот народ - обичните луѓе! Не знаеме што ќе се случува сега откако поминаа изборите (!? дали владетелот ќе има мудрост во своето опкружување, прв пат да ја внесе и доблеста!?).

А на народот, во јавноста и денес му се презентираат исти ставови на речиси исти професори, академици, аналитичари, новинари, политичари... на трибини и платформи на тема "Дилемите на Република Македонија пред и по Букурешт 2008", со иста цел - да се (добие) обезбеди можност за размисла и критички коментар за низа отворени прашања, кои ги наметна недобивањето покана за членство во НАТО (!?). Но, и сега, како и порано, заеднички именител на сите размислувања и ставови е барање некаков компромис (!?), нов предизвик е и мора да се бара потребно време за престојување, за целосно нова стратегија (!?); а притоа, кои се тие лимити за да се зачува, да се одржи националниот идентитет, никој не кажува!?

За сите нив (доколку можеме да им помогнеме!?), во продолжение на текстот, зошто Грција се плаши од Македонија, го даваме и следниот цитат на Кристоф Шикле: "Еден грчки дипломат кој работи во Брисел во 1993-1994 година вели: За прв пат Комисијата напаѓа една земја од политички, а не од строго правни причини. Нашиот проблем со Скопје е политички, а не како некое прашање на ограничување на зоните за лов" (интервју на авторот Шикле со грчкиот дипломат, Париз, април 1994).

Пред тоа, на 16 февруари 1994 година Атина унилатерално прогласува блокада на Македонија и одбива да ги продолжи преговорите во Њујорк под закрила на ООН на 23 февруари (!?). Затоа, на 14 април 1994 година следеше обвинението на Атина пред Европскиот суд за правда, Комисијата од Брисел ја обвини Грција за кршење на членовите 224 и 225 од Договорот од Мастрихт... А македонската страна никаде ја немаше (надлежните "прозвани" претставници од Македонија никако не реагираа). И затоа на 29 јуни грчките власти се почувствуваа поддржани, по донесувањето на одлуката на Европскиот суд за правда во Луксембург, кој ја отфрла тужбата на Комисијата од Брисел против Грција, и таа на 18 ноември успева да го блокира приемот на Македонија во ОБСЕ. Следеше период (во друга пригода поопширно за тоа), кога "Грција сфаќа дека е осамена" (Шикле), и знае дека ја губи битката со признавањето на македонската страна, но македонската страна тоа не знае да го искористи.

Затоа на Самитот во Букурешт, од 2 до 4 април 2008 го-

дина, кога Грција стави вето за приемот на Македонија за членка на НАТО, заедно со Хрватска и Албанија, членките на НАТО и на ЕУ го прифатија "проблемот" со името и му дадоа правно-политичка димензија; применија процедурално двојни, дискриминаторски стандарди, само за Македонија за прием во евроатлантските структури!?

Според оценките на Европскиот парламент, претставници и на "зелените", сите овие случувања, пред и по Букурешт 2008 година, се последица на "ставот" на македонската страна, која наспроти прокламираната државотворност не покажа задоволителен интелектуален капацитет за да не го прифати и енергично да му се спротивстави на феудалното право кое Европа и НАТО го применуваат само и исклучително дискриминаторски во однос на Македонија!

А кога и како и врз основа на што е засновано тоа феудално право на соседите над (врз) македонските територии?

"Тоа е последица на Букурешт 1913 година. Затоа денес постојат три географски Македони: грчка егејска; онаа по долината на Вардар - независна; пиринска во Бугарија, и сосема мал дел во Албанија". (Шикле)



"... Антантата, значи, најде начин како да ги придобие балканските земји во нејзината политика но, се разбира, за тоа мораше нешто да им вети, односно да им даде - а тоа



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTN. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSPANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!

I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA



Büro Makedonija

Tel. 048 / 473 315

Mob. 070 / 711 788

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33

Feuerbach www.dautoski.de

Büro Stuttgart

Tel. 0711 / 8 17 78 72

Fax 0711 / 8 17 78 73

Mob. 0171 / 5 46 32 20

0172 / 7 62 20 49

беше Македонија. И во 1912 година токму тоа и се случи: балканските земји ја нападнаа Турција, а за возврат ја добија македонската територија. Се разбира, на почетокот мораа да склопат балкански сојуз, зошто конечно овие балкански држави воопшто немаа доверба меѓу себе, бидејќи секоја од нив сакаше да заземе што поголем дел од Македонија... Од тука навистина не знам како би можело да се очекува Македонците да се борат против четирите балкански кралства, кои беа мошне силно поддржани од европските сили. Ова го велам имајќи предвид дека Македонија немаше држава, немаше автономија, беше фактички само дел од османлиската империја" (Ханс Лотар Штефан).

Затоа со прифаќањето на грчкото вето во Букурешт, април 2008 година, членките на НАТО и на ЕУ прифатија (потврдија) статус кво за Македонија (статус quo ante т.е. од Букурешт 1913 година) de Bucarest, 10 aout 1913.

А тоа е засновано само на третманот, вазалскиот однос кон Македонија на феудалниот принцип: вазалот (Македонија) на мојот вазал (Грција), не е мој вазал (Европа)!? Потврда на вазалските односи Грција - Македонија.

На крај, да заклучиме: Доколку појавата на Македонија на европската сцена, прв пат во својата историја независна држава од есента 1991 година, со желбата да се биде во усогласувањата спогодувањата европски и ако од македонска страна немаше соодветна реакција за поддршка во изминатиот период, денес гласот на народот заедно со гласот на европската културно-духовна елита ја упатува Македонија аргументирано да реагира за името во ОН, во Советот за безбедност:

1. "Поради непознавањето на меѓународното право, ниту една македонска влада до сега не го употребила единствениот правен лек, кој може да доведе до решение на спорот со Грција во македонска полза (дури и кога Грција беше доведена пред Европскиот суд за правда во Луксембург, во 1994-1995 г. за кршење на членовите 224 и 225 од Договорот од Мастрихт...),

најлесен начин Македонија да го врати своето име во ОН е да предложи иницијатива со која ќе се побара мислење од Меѓународниот суд во Хаг" (Игор Јанев, професор по меѓународно право).

2. Историските вистини зошто Грција се плаши од Македонија?



- "Македонците никако не биле Грци. Тие тоа не биле ниту по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини..." (Артур д Гобино)

- За историскиот геноцид и егзодус на Македонците од Егејскиот дел на Македонија. (Кристоф Шикле, доктор по историја, новинар, автор на трудот "Грчките комунисти во војната 1940-1950")

- Карта, Македонија во Отоманската империја од XV до XX век

- Карта - поделбата на Македонија во Букурешт, 10 август 1913 година

3. Од осамостојувањето Македонија под нејзиното уставно име ја признаа 125 членки на ОН и тоа, од петте постојани членки на Советот за безбедност при приемот на Македонија во ОН две, Русија и Кина тоа го сторија веднаш, а третата - САД тоа го направи десеттина години подоцна. Така, денес односот на силите во Советот за безбедност е 3:2 во полза на Македонија.

Тие две држави беа членки на Антантата, кои во 1913 година 51 процент од македонската територија ѝ подарија на Грција. Тоа се Франција и Британија, кои и денес го задржаа истиот став, а Анахрон на XXI век!?

Затоа, само ОН, Советот за безбедност, врз основа на овие решителни факти, може и треба да го заврши овој вештачки, ирационален апсурден проблем, спор за името(!?)

**Васил Томовски,
Скопје**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

ProMedia

hpstore

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, plateri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

hp

tel. 02/ 3215980

ProMedia